



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Бул. „Св. Кирил и Методиј“ бр. 54 (6<sup>т</sup> кат), 1000 Скопје  
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 [www.kzk.gov.mk](http://www.kzk.gov.mk) e-mail: [kzk@kzk.gov.mk](mailto:kzk@kzk.gov.mk)



Бр: \_\_\_\_\_  
Скопје: \_\_\_\_\_

Врз основа на член 10 и член 15 од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија,, бр. 145/2010), а постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на помош бр. 10-8 од 18.01.2019 година, согласно Предлог - Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2019 година поднесено од Министерството за економија бр. 08-329/1 од 14.01.2019 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седницата одржана на 30.01.2019 година го донесе следното

### РЕШЕНИЕ

Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на помош бр. 10-8 од 18.01.2019 година, поднесено од страна на Министерството за економија, како давател на државна помош, за планирано доделување на помош преку Предлог - Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2019 година, утврди дека:

Предлог - Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2019 година претставува **шема на помош** согласно член 4 став (1) точка 1 од Законот за контрола на државната помош.

1. Мерката 1 од дел II, област А. **Поддршка и развој на микро, мали и средни претпријатија и занаетчиство** од Предлог- Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2019 година под наслов **Мерки за развој и поддршка на претприемништвото и занаетчиството во Република Македонија во вкупен износ од 6.000.000,00 денари** која ќе се реализира преку следниве активности:
  - 1.1 Кофинансирање на проекти на занаетчиските комори за развој и промоција на занаетчиството во Република Македонија во износ од 1.500.000,00 денари при што предмет на мерката е кофинансирање на проекти на занаетчиските комори кои се однесуваат на развој и промоција на занаетчиството во Република Македонија, преку кофинансирање на 75% од трошоците од проект, но не повеќе од 300.000,00 денари по апликација и
  - 1.2 Кофинансирање на проекти за развој и поддршка на мали и средни претпријатија и промоција на претприемништвото во Република Македонија во износ од 4.500.000,00 денари при што предмет на мерката е кофинансирање на проекти на фондации и здруженија на граѓани кои се однесуваат на развој и поддршка на мали и средни претпријатија, како и проекти за промоција на претприемништвото во Република Македонија, преку надоместување на дел од трошоците во висина од 75% од проект, но не повеќе од 450.000,00 денари по апликација



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Бул. „Св. Кирил и Методиј“ бр. 54 (6<sup>т</sup> кат), 1000 Скопје  
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 [www.kzk.gov.mk](http://www.kzk.gov.mk) e-mail: [kzk@kzk.gov.mk](mailto:kzk@kzk.gov.mk)



претставува помош од мало значење (de minimis) во смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) („Службен весник на Република Македонија,, бр. 141/2011) и истата не претставува државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност со Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis).

2. Мерката 2 од дел II, област А. **Поддршка и развој на микро, мали и средни претпријатија и занаетчиство** од Предлог- Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2019 година под наслов Мерки за директно субвенционирање на микро, мали и средни претпријатија и занаетчии во вкупен износ од 27.500.000,00 денари која ќе се реализира преку следниве активности:

2.1 Финансиска поддршка за микро, мали и средни претпријатија во вкупен износ од 21.000.000,00 денари при што предмет на мерката е субвенционирање на микро, мали и средни претпријатија основани од државјани на Република Македонија, кои вработуваат над три лица преку субвенционирање на 60% од докажаните трошоци но не повеќе од 300.000,00 денари вкупно по апликант, направени за една или за повеќе од следните намени:

- набавка на опрема и алати ;
- воведување на софтверски решенија (60% од докажаните трошоци, но не повеќе од 60.000,00 денари) ;
- користење на консултантски услуги за поврзување во синцирите на добавувачи, за решавање на тесни грла во производниот процес, за подготовка на развојни проекти и подготовка на проектни апликации за ЕУ фондовите (60% од докажаните трошоци, но не повеќе од 60.000,00 денари);

2.2 Финансиска поддршка за женско претприемништво во вкупен износ од 2.500.000,00 денари, при што предмет на мерката е субвенционирање на претпријатија во сопственост на жени (над 50%) и управувани од жени, државјани на Република Македонија, преку кофинансирање на 60% од докажаните трошоци но не повеќе од 150.000,00 денари, направени за следниве намени:

- набавка на опрема и алати ;
- уредување / подобрување на деловниот простор,
- воведување на софтверски решенија (60% од докажаните трошоци, но не повеќе од 60.000,00 денари) и

2.3 Субвенционирање на трошоци на занаетчии во износ од 4.000.000,00 денари при што предмет на мерката е субвенционирање на занаетчии и вршители на занаетчиска дејност преку кофинансирање на 60% од докажаните трошоци, но не повеќе од 200.000,00 денари, направени за следните намени:

- набавка на опрема и алати ;
- уредување / подобрување на деловниот простор,
- воведување на софтверски решенија (60% од докажаните трошоци, но не повеќе од 60.000,00 денари)



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Бул. „Св. Кирил и Методиј“ бр. 54 (6<sup>т</sup> кат), 1000 Скопје  
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 [www.kzk.gov.mk](http://www.kzk.gov.mk) e-mail: [kzk@kzk.gov.mk](mailto:kzk@kzk.gov.mk)



претставува помош од мало значење (de minimis) во смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) („Службен весник на Република Македонија,, бр. 141/2011) и истата не претставува државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност со Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis).

3. Мерката 3 од дел II, област А. **Поддршка и развој на микро, мали и средни претпријатија и занаетчиство** од Предлог-Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2019 година под наслов **Мерки за поддршка на претпријатија за зголемување на нивната конкурентност и зголемување на учеството во странски пазари** која ќе се реализира преку следниве активности:

3.1 Надоместување на дел од трошоците на деловните субјекти за сертификација на системи за квалитет според ISO стандарди во вкупен износ од 1.000.000,00 денари при што предмет на мерката е надоместување на дел од трошоците на деловните субјекти за сертификација на системи за квалитет според ISO стандарди и тоа 60% од докажаните трошоци на деловните субјекти, но не повеќе од 100.000,00 денари поединечно за секој деловен субјект – барател на средствата претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош, која како хоризонтална помош во смисла на член 4 став (1) точка 14) од Законот за контрола на државната помош и како шема на помош во смисла на член 4 став (1) точка 1) од Законот за контрола на државната помош ја доделува Министерството за економија, при што **доделувањето на истата е дозволено како помош за иновативни советодавни услуги и за услуги за иновативна поддршка** согласно член 8 став (2) точка д) од Законот за контрола на државната помош и член 11 од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош („Службен весник на Република Македонија,, бр. 03/14);

3.2 Финансиска поддршка за сертифицирање на ХАЛАЛ систем во вкупен износ од 2.000.000,00 денари при што предмет на мерката е финансиска поддршка за сертифицирање на ХАЛАЛ систем, и тоа 60% од докажаните трошоци на деловните субјекти, но не повеќе од 200.000,00 денари поединечно за секој деловен субјект - барател на средствата е државна помош на која не се применува Законот за контрола на државната помош согласно член 3 став (2) од истиот бидејќи се доделува во областа на земјоделството и рибарството и

3.3 Финансиска поддршка за микро, мали и средни претпријатија за учество на домашни и меѓународни саеми во вкупен износ од 1.500.000,00 денари при што предмет на мерката е финансиска поддршка на микро, мали и средни претпријатија за учество на домашни, регионални и меѓународни саеми преку кофинансирање на 60% од докажаните трошоци за закуп на штанд и тоа:

- за учество на домашни саеми (60% од докажаните трошоци, но не повеќе од 60.000,00 денари);
- за учество на регионални саеми – во земјите од Западен Балкан (60% од докажаните трошоци но не повеќе од 90.000,00 денари) и
- за учество на меѓународни саеми (60% од докажаните трошоци, но не повеќе од 120.000,00 денари)



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Бул. „Св. Кирил и Методиј“ бр. 54 (6<sup>т</sup> кат), 1000 Скопје  
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 [www.kzk.gov.mk](http://www.kzk.gov.mk) e-mail: [kzk@kzk.gov.mk](mailto:kzk@kzk.gov.mk)



претставува **помош од мало значење (de minimis)** во смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) („Службен весник на Република Македонија,, бр. 141/2011) и истата **не претставува државна помош** согласно член 9 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност со Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis).

4. Мерката 4 од дел II, област А. **Поддршка и развој на микро, мали и средни претпријатија и занаетчиство** од Предлог- Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2019 година под наслов **Мерки за поддршка за стручно оспособување на вработените во микро, мали и средни претпријатија** која ќе се реализира преку следниве активности:

4.1 Кофинансирање на дел од трошоците на претпријатија за купување на опрема, инструменти, алат кои ќе послужат и ќе се користат исклучиво за обука, настава на лица за стекнување на вештини и квалификации во вкупен износ од 2.400.000,00 денари, при што предмет на финансиската поддршка е кофинансирање на дел од трошоците на приватни претпријатија акредитирани од страна на Центарот за едукација на возрасни за организирање на обуки и настава за дел од трошоците за купување на опрема, инструменти, алат кои ќе послужат и ќе се користат исклучиво за обука, настава на лица за стекнување на вештини и квалификации и тоа 50% од докажаните средства но не повеќе од 400.000,00 денари поединечно по апликант претставува **помош од мало значење (de minimis)** во смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) („Службен весник на Република Македонија,, бр. 141/2011) и истата **не претставува државна помош** согласно член 9 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност со Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) и

4.2 Кофинансирање на дел од трошоците за едукација на вработените лица во микро, мали и средни претпријатија во вкупен износ од 600.000,00 денари, при што предмет на мерката е кофинансирање на дел од трошоците за едукација на вработените лица во микро, мали и средни претпријатија за учество на обуки организирани од верифицирани установи и институции акредитирани од страна на Центарот за едукација на возрасни, при што со мерката ќе се кофинансираат трошоци во висина од 50% од докажаните трошоци но не повеќе од 60.000,00 денари по апликант/претпријатие

претставува **државна помош** во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош, која како **хоризонтална помош** е дозволена како помош за **обука** согласно член 8 став (2) точка д) од Законот за контрола на државната помош и член 35 од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош („Службен весник на Република Македонија,, бр. 03/14).

5. Мерката 5 од дел II, област А. **Поддршка и развој на микро, мали и средни претпријатија и занаетчиство** од Предлог- Програмата за конкурентност, иновации и



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Бул. „Св. Кирил и Методиј“ бр. 54 (6<sup>т</sup> кат), 1000 Скопје  
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 [www.kzk.gov.mk](http://www.kzk.gov.mk) e-mail: [kzk@kzk.gov.mk](mailto:kzk@kzk.gov.mk)



претприемништво за 2019 година под наслов **Промотивни активности во вкупен износ од 280.000,00 денари**, при што предмет на мерката е промовирање на оваа програма преку организирање презентации во осумте плански региони, ***не претставува државна помош*** согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

### Образложение

Согласно член 10 од Законот за контрола на државната помош (во натамошниот текст: „Закон“), Комисијата за заштита на конкуренцијата (во натамошниот текст „Комисија“) е надлежна за оцена и надзор на секој облик на државната помош.

Притоа, секој давател на државна помош дефиниран во член 6 став (1) од Законот е должен, според член 13 став (1) од Законот, до Комисијата да достави известување за секој план за доделување на нова или промена на постојната државна помош, без оглед дали истата се доделува како индивидуална помош или како шема на помош.

Постапувајќи во согласност со обврската за известување, Министерството за економија до Комисијата достави Известување бр. 08-329/1 од 14.01.2019 (Наш бр. 10-8 од 18.01.2019 година) за планирано доделување на државна помош за 2019 година врз основа на Предлог - Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2019 година.

Комисијата оцени дека Известувањето доставено од страна на Министерството за економија е уредно и ги содржи сите податоци предвидени во член 14 став (1) од Законот односно дека таквото Известување по форма и содржина е во согласност со Уредбата за начинот и постапката за поднесување на известување за доделување на државна помош, како и постапката за вршење надзор на постојната државна помош („Службен весник на Република Македонија,, бр. 142/2011)

При испитување на доставената Предлог - Програма за конкурентност, иновации и претприемништво за 2019 година, Комисијата ги оценуваше условите и намената за реализација на секоја од активностите предвидена во истата Предлог - Програма за да утврди дали таквите активности претставуваат државна помош.

За да се утврди дали една мерка преземена од страна на давателите на државната помош претставува државна помош, се оценува исполнувањето на кумулативен начин на четирите следни критериуми:

- таквата мерка да опфаќа трансфер на државни средства;
- да биде селективна;
- да претставува економска поволност за примателот и
- да има влијание врз конкуренцијата и трговијата.

Предлог - Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2019 година претставува **шема на помош** согласно член 4 став (1) точка 1) од Законот, бидејќи истата претставува правен акт врз основа на кој, без обврска за дополнително одобрување од Комисијата, може да се додели помош на корисници на државна помош кои не се однапред определени во шемата или секој правен акт врз основа на кој помош која не е поврзана со точно



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Бул. „Св. Кирил и Методиј“ бр. 54 (6<sup>т</sup> кат), 1000 Скопје  
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 [www.kzk.gov.mk](http://www.kzk.gov.mk) e-mail: [kzk@kzk.gov.mk](mailto:kzk@kzk.gov.mk)



определен проект може да му се додели на едно или повеќе претпријатија за неопределен временски период и/или во неопределен износ.

Мерките содржани во Предлог - Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2019 година, областа А. Поддршка и развој на микро, мали и средни претпријатија и занаетчиство, Комисијата ги анализираше од аспект на тоа дали истите ги исполнуваат горенаведените четири кумулативни критериуми. При ваквата анализа Комисијата утврди дека мерката под број 1 точките 1.1. и 1.2 од областа А од Предлог - Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2019 година претставува помош од мало значење (de minimis) во смисла на член 4 став (1) точка 4 од Законот, затоа што дел од трошоците за оваа намена кои ги надоместува Министерството за економија се во висина од 75% од проект, но не повеќе од 300.000,00 денари по апликација (точката 1.1. од мерката 1 – **кофинансирање на проекти на занаетчиските комори за развој и промоција на занаетчиството во Република Македонија**) односно до 450.000,00 денари по апликација за **кофинансирање на проекти за развој и поддршка на мали и средни претпријатија и промоција на претприемништвото во Република Македонија**. Тоа укажува дека е исполнет условот содржан во дефиницијата за помош од мало значење (de minimis) од член 4 став (1) точка 4 од Законот, според која помош од мало значење (de minimis) постои ако износот на доделената помош по корисник не надминува 200.000 евра во денарска противвредност за период од 3 години, односно вкупно 100.000 евра во денарска противвредност во областа на патниот сообраќај за период од 3 години. Вкупно за реализација на оваа мерка се предвидени 6.000.000,00 денари или 97.561 евра, односно 1.500.000,00 денари (24.390 евра) за реализација на мерката 1.1. и 4.500.000,00 денари (73.171 евра) за реализација на мерката 1.2. Оттука, мерката 1 (точките 1.1 и 1.2) од дел II, област А од Предлог - Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2019 година **претставува помош од мало значење (de minimis)** во смисла на член 4 став (1) точка 4 од Законот и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) („Службен весник на Република Македонија,, бр. 141/2011). Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност со Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis). Според член 9 став (1) од Законот, помошта од мало значење (de minimis) не е државна помош.

Мерката 2 од Предлог - Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2019 година (**мерки за директно субвенционирање на микро, мали и средни претпријатија и занаетчии**), точките 2.1, 2.2. и 2.3, исто така претставува помош од мало значење (de minimis) во смисла на член 4 став (1) точка 4 од Законот, затоа што се надоместуваат 60% од докажаните трошоци, но не повеќе од 300.000,00 денари по апликант (точката 2.1. од мерката 2 – **финансиска поддршка за микро, мали и средни претпријатија**) односно 60% од докажаните трошоци, но не повеќе од 150.000,00 денари (точката 2.2. од мерката 2 – **финансиска поддршка за женско претприемништво**) или 60% од докажаните трошоци, но не повеќе од 200.000,00 денари (точката 2.3 од мерката 2 – **субвенционирање на трошоци на занаетчии**). Вкупно за реализација на оваа мерка се предвидени 27.500.000,00 денари или 447.154 евра, односно 21.000.000,00 денари (341.463 евра) за реализација на мерката 2.1, потоа 2.500.000,00 денари (40.650 евра) за реализација на мерката 2.2 и 4.000.000,00 денари (65.041 евра) за реализација на мерката 2.3. Оттука, мерката 2 (точките 2.1, 2.2 и 2.3) од дел II, област А од Предлог - Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2019 година **претставува помош од мало значење (de minimis)** во смисла на член 4 став (1) точка 4 од Законот и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) („Службен весник на Република Македонија,, бр. 141/2011). Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност со Уредбата за



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Бул. „Св. Кирил и Методиј“ бр. 54 (6<sup>т</sup> кат), 1000 Скопје  
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 [www.kzk.gov.mk](http://www.kzk.gov.mk) e-mail: [kzk@kzk.gov.mk](mailto:kzk@kzk.gov.mk)



условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis). Според член 9 став (1) од Законот, помошта од мало значење (de minimis) не е државна помош.

Мерката 3 од Предлог - Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2019 година (мерки за поддршка на претпријатија за зголемување на нивната конкурентност и зголемување на учеството во странски пазари) точката 3.1. под наслов **надоместување на дел од трошоците на деловните субјекти за сертификација на системи за квалитет според ISO стандарди** претставува хоризонтална помош во смисла на член 4 став (1) точка 14 од Законот, при што доделувањето на истата е дозволено како помош за иновативни советодавни услуги и за услуги за иновативна поддршка согласно член 8 став (2) точка д) од Законот и член 11 од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош („Службен весник на Република Македонија,, бр.03/14).

Мерката 3, точка 3.2. под наслов **финансиска поддршка за сертифицирање на ХАЛЈАЛ систем**, согласно член 3 став 2) од Законот се однесува на државна помош која се доделува во областа на земјоделство и рибарство и на таа помош не се применува Законот.

Мерката 3, точка 3.3 под наслов **финансиска поддршка за микро, мали и средни претпријатија за учество на домашни и меѓународни саеми** претставува помош од мало значење (de minimis) во смисла на член 4 став (1) точка 4 од Законот, затоа што се надоместуваат 60% од докажаните трошоци за закуп на штанд за учество на домашни саеми (до 60.000,00 денари), регионални саеми (до 90.000,00 денари) и меѓународни саеми (до 120.000,00 денари). Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност со Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis). Според член 9 став (1) од Законот, помошта од мало значење (de minimis) не е државна помош.

Мерката 4 од Предлог - Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2019 година (мерки за поддршка за стручно оспособување на вработените во микро, мали и средни претпријатија) точка 4.1. под наслов **кофинансирање на дел од трошоците на претпријатија за купување на опрема, инструменти, алат кои ќе послужат и ќе се користат исклучиво за обука, настава на лица за стекнување на вештини и квалификации** во вкупен износ од 2.400.000,00 денари (39.024 евра) при што предмет на финансиската поддршка е кофинансирање на дел од трошоците на приватни претпријатија акредитирани од страна на Центарот за едукација на возрасни за организирање на обуки и настава за дел од трошоците за купување на опрема, инструменти, алат кои ќе послужат и ќе се користат исклучиво за обука, настава на лица за стекнување на вештини и квалификации и тоа 50% од докажаните средства но не повеќе од 400.000,00 денари поединечно по апликант претставува **помош од мало значење (de minimis)** во смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) („Службен весник на Република Македонија,, бр. 141/2011) и истата **не претставува државна помош** согласно член 9 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност со Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis).

Мерката 4.2 под наслов **кофинансирање на дел од трошоците за едукација на вработените лица во микро, мали и средни претпријатија во вкупен износ од 600.000,00 денари** (9.756 евра), при што со мерката ќе се кофинансираат трошоци во висина од 50% од докажаните



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Бул. „Св. Кирил и Методиј“ бр. 54 (6<sup>т</sup> кат), 1000 Скопје  
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 [www.kzk.gov.mk](http://www.kzk.gov.mk) e-mail: [kzk@kzk.gov.mk](mailto:kzk@kzk.gov.mk)



трошоци но не повеќе од 60.000,00 денари по апликант/претпријатие претставува **државна помош** во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош, која како **хоризонтална помош** е дозволена како помош за **обука** согласно член 8 став (2) точка д) од Законот за контрола на државната помош и член 35 од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош („Службен весник на Република Македонија,, бр. 03/14). Доделувањето на помошта во вид на хоризонтална помош за обука треба да се врши во согласност со Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош („Службен весник на Република Македонија,, бр. 03/14).

Мерката 5 од Предлог - Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2019 година под наслов **Промотивни активности во вкупен износ од 280.000,00 денари** (4.553 евра), при што предмет на мерката е промовирање на оваа програма преку организирање презентации во осумте плански региони, не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош бидејќи ја исклучува можноста од директна вклученост и финансиска корисност како државна помош на некое претпријатие во времето додека се реализира ваквата мерка или активност.

Вкупно за реализација на сите мерки од дел II, област А. Поддршка и развој на микро, мали и средни претпријатија и занаетчиство од Предлог-Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2019 година се предвидени 41.280.000,00 денари (671.220 евра) од Буџетот на Република Македонија за 2019 година, Потпрограма ДГ – Поддршка на развојот на мали и средни претпријатија, ставки 425, 426, 462 и 464, наменети за развој на мали и средни претпријатија.

Заради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Согласно член 26 став (3) од Законот за контрола на државната помош, тужбата не го одлага извршувањето на решението, освен во случај кога Комисијата за заштита на конкуренцијата ќе наложи враќање на незаконската или злоупотребената државна помош чие доделување не е дозволено.

**Правна поука:** Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА  
КОМИСИЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Д-р Владимир Наумовски